

Sliki koi se dvi`at



1. "UNTRACEABLE" - "БЕЗ ТРАГИ"

Во рамките на ФБИ има одделение кое работи на истражувањето и на прогонувањето на криминалци преку Интернет.

Добредојдовте на фронтот на сајбер криминалот, каде специјалниот агент Џенифер Марш досега видел сè. Професионален Интернет предатор ги прикажува своите убиства на својата веб-страница и судбината на неговите жртви е ставена во рацете на целата јавност.

Жанр: крим-драма, трилер

Времетраење: 1ч. 40 мин.

Улоги: Дајана Лејн, Били Бурк, Колин Хенкс

Продукција: "Cohen/Pearl Productions"



2. "FOOL'S GOLD" - "ЕГЗОТИЧНО БОГАТСТВО"


Бен "Фин" Финеген е сурфер, а воедно станува и ловец на богатство, кој е опседнат со пронаоѓањето на легендарните ковчези со егзотично богатство, кои се нашле во длабочините на морето уште во XVIII век. Тие ѝ припаѓале на кралицата Дори. Во потрагата по нив Фин потопува речиси сè, вклучувајќи го и бракот со Тес Финеген, како и неговото бротче кое е во лоша состојба. Тес почнува да го обновува својот живот, но тогаш повторно настануваат нови заплети.

Жанр: акција, комедија, авантура, романтика

Времетраење: 1ч. 53 мин.

Улоги: Метју Мекконехи, Кејт Худсон, Доналд Сатрленд

Продукција: "Warner Bros. Pictures"



3. "OVER HER DEAD BODY" - "ПРЕКУ НЕЈЗИНОТО МРТВО ТЕЛО"

На денот на венчавката Кејт (Ева Лонгорија) настрадава. Хенри е очаен. Нерасположено го прифаќа советот од сестра му и почнува да посетува психијатар. Иако на почетокот се сомнева во способностите на доктор Ешли, тој полека почнува да се вљубува во неа и таа во него. Но, тогаш духот на неговата свршеница ќе почне да ја прогонува Ешли. Таа е решена по секоја цена да стави крај на неговата врска со Ешли, па дури потоа да замине во рајот.

Жанр: комедија

Времетраење: 1ч. 35 мин.

Улоги: Пол Рад, Ева Лонгорија Паркер, Лејк Бел и др.

Продукција: "Gold Circle Films"



4. "WELCOME HOME, ROSCOE JENKINS" - "ДОБРЕДОЈДЕ ДОМА, РОСКО ЏЕНКИНС"

Доктор Стивенс (Мартин Лоренс) е домаќин на ток-шоу, тој изградил успешна кариера, но паралелно на тоа го негира своето јужно потекло. Враќајќи се во родното место за златната свадба на родителите, докторот се надева дека ќе ги импресионира граѓаните на тоа мало гратче, кои во детството го исмеваале. Како и да е, неговите родители воопшто не биле импресионирани и решиле снотот Стивенс повторно да го вратат во духот на живеење на ова мало гратче.

Жанр: комедија

Времетраење: 1ч. 54 мин.

Улоги: Мартин Лоренс, Маргарет Ејвори, Џој Брајант и др.

Продукција: "Spyglass Entertainment"

